

## KONTRATË për furnizim publik të mallrave

“Vendosje të pengesave për ngadalësimin e komunikacionit në territorin e Komunës së Çairit “

### I. PALËT E KONTRAKTUARA

1. KOMUNA E ÇAIRIT, me seli në rr. “Hristijan Todorovski Karposh” nr. 5, NVT 4030004555423 e përfaqësuar nga Kryetari Visar Ganiu (në tekstin e mëtutjeshëm: **Organ i kontraktuar**) nga njëra anë dhe

2. Shoqata për tregti dhe shërbime në komunikacion VIA SIGNAL SHPKNJP Shkup, me seli të rezidencës në rr. Boris Trajkovski 262, me NTV: 4030005555559 dhe xhirollogari / llogari të transaksionit: 200001152794358 – Stopanska Banka SHA Shkup, e përfaqësuar nga ana e Personit përgjegjës Vesna Stamenkovska Mitkovska, Danço Stamenkovski (në tekstin e mëtutjeshëm: **Bartës i furnizimit**) nga ana tjetër.

### II. LËNDA E KONTRATËS

#### Neni 1

Me këtë Kontratë rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjellta të Organit të kontraktuar dhe Bartësit të furnizimit si palë të kontraktuara në lidhje me furnizimin publik të mallrave për “**Vendosjen të pengesave për ngadalësimin e komunikacionit në territorin e Komunës së Çairit**“ e realizuar në procedurë për furnizim me vlerë të vogël, me publikim të Shpalljes me nr. 15616/2021 të datës 02.09.2021, në pajtim me Dokumentacionin tenderues nr. 05-1604/2 të datës 07.09.2021, Raportin për procedurën e realizuar me nr. 05-1604/9 të datës 16.09.2021 dhe Vendimin për

## ДОГОВОР за јавна набавка на стоки

“Поставување на пречки за забавување на сообраќајот на територија на Општина Чаир“

### I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. ОПШТИНА ЧАИР, со седиште на ул.„Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 5, со ЕДБ: 4030004555423 застапувана од страна на Градоначалникот Висар Ганиу (во понатамошниот текст: **Договорен орган**) од една страна и

2. Друштво за трговија и услуги во сообраќајот ВИА СИГНАЛ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски 262, ЕДБ: 4030005555559 и жиро сметка / трансакциска сметка: 200001152794358 – Стопанска Банка АД Скопје застапувано од страна на Одговорни лица: **Весна Стаменковска Митковска, Данчо Стаменковски** (во понатамошниот текст: **Носител на набавката**) од друга страна.

### II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 1

Со овој Договор се уредуваат меѓусебните права и обврски на Договорниот орган и Носителот на набавката како договорни страни, во врска со јавната набавка на стоки за “**Поставување на пречки за забавување на сообраќајот на територија на Општина Чаир**“ спроведена во постапка за набавка од мала вредност со објавување на Оглас бр. 15616/2021 од 02.09.2021 година, согласно Тендерската документација бр. 05-1604/2 од 16.09.2021 година, Извештајот од спроведена

згjedhje të ofertuesit më të volitshëm nr. 05-1604/12 të datës 16.09.2021.

постапка бр. 05-1604/9 од 16.09.2021 година и Одлуката за избор на најповолен понудувач бр. 05-1675/11 од 09.11.2020 година.

### III. KONËZGJATJA E KONTRATËS

#### Neni 2

Kjo Kontratë lidhet dhe vlen për periudhë prej një viti ose deri në plotësimin e tërësishme të obligimeve të kontratës nga ana e të dy palëve të kontraktuara.

### IV. VLERA E KONTRATËS

#### Neni 3

Vlera e përgjithshme për realizimin e lëndës së furnizimit nuk guxon ta tejkaljë vlerën prej **580.000,00** denarë pa përfshirje të TVSH-së, vlera e TVSH-së është **104.400,00** denarë ose gjithsej me përfshirje të TVSH-së është **684.400,00** denarë në pajtim me Ofertën e Bartësit të furnizimit me nr. 15616/2021 të datës 13.09.2021.

### V. MËNYRA E DËRGESËS SË MALLRAVE

#### Neni 4

Bartësi i furnizimit është i obliguar mallrat lëndë e furnizimit ti dorëzojë dhe montojë në mënyrë suksesive në varësi të nevojave të organit të kontraktuar dhe në tërësi sipas specifikacioneve teknike të dokumentacionit tenderues me nr. 05-1604/2 të datës 07.09.2021.

### VI. AFATI I DËRGESËS SË MALLRAVE

#### Neni 5

Bartësi i furnizimit është i obliguar që të fillojë me realizimin e lëndës së furnizimit ditës e rradhës së punës pas parashtrimit të urdhëresës nga ana e personit të autorizuar të organit të kontraktuar, ndërsa urdhëresën e lëndën e furnizimit ta kryejë në afat prej 10 ditëve pas marrjes së urdhëresës nga ana e organit të kontraktuar.

### III. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 2

Овој Договор се склучува и важи за период од една година или до целосно исполнување на договорните обврски од страна на двете договорни страни.

### IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

#### Член 3

Вкупната вредност за реализација на предметната набавка не смее да ја надмине вредноста од **580.000,00** денари без вклучен ДДВ, вредноста на ДДВ изнесува **104.400,00** денари или се вкупно со вклучен ДДВ изнесува **684.400,00** денари согласно понуда на Носителот на набавката бр. 15616/2021 од 13.09.2021 година.

### V. НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКИТЕ

#### Член 4

Носителот на набавката е должен стоките предмет на набавка да ги испорачува и монтира sukcesивно во зависност од потребите на договорниот орган и во целост согласно техничките спецификации од тендерската документација бр. 05-1604/2 од 07.09.2021 година.

### VI. РОК НА ИСПОРАКА НА СТОКИТЕ

#### Член 5

Носителот на набавката е должен да отпочне со реализација на предметот на набавката следниот работен ден по доставување на налог од страна на овластено лице на договорниот орган, а налогот по предметот на набавката да го изврши во рок од 10 дена по добиениот налог од страна на овластеното лице на договорниот орган.

Dinamika e realizimit do të caktohet përkatësisht sasive të nevojshme në secilën fletëurdhëresë të dhënë veçmas në pajtim me të dyja palët e kontraktuar.

## VII. MËNYRA DHE AFATI I PAGESËS

### Neni 6

Organi i kontraktuar është i obliguar të kryejë pagesën në afat prej 60 ditëve pas situacionit të dorëzuar dhe të pranuar në mënyrë të rregulltë me dokumentet përcjellëse në arkivin e Organit të kontraktuar.

## VIII. TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E PALËVE TË KONTRAKTUARA

### Neni 7

Bartësi i furnizimit është i obliguar:

- në mënyrë cilësore dhe në afat t'i vendosë mallrat lëndë e furnizimit sipas kërkesave të dokumentacionit tenderues dhe specifikacioneve teknike, rregullativat teknike të kësaj fushe, rregullativat e fushës së ndërtimtarisë dhe dispozitat e kësaj kontrate;
- gjatë vendosjes së mallrave, t'i respektojë të gjitha rregullativat pozitive – juridike e këtij llojit të punës dhe është përgjegjës për të gjitha lëshimet dhe mosrespektimet e dispozitave të kësaj kontrate nga ana e punëtorëve të cilët i ka angazhuar për të punuar;
- të sigurojë kuadër teknik përkatës, punëtorë dhe mekanizëm përkatës për realizimin e punëve për tërë kohëzgjatjen e realizimit të lëndës së furnizimit, ndërsa të njëjtat do të jenë garancion për realizimin cilësor të punëve të kësaj kontrate (në pajtim me kërkesat e dokumentacionit të tenderit);
- të veprojë sipas vërejtjeve në lidhje me realizimin e lëndës së furnizimit të dorëzuar nga ana e Organit mbikëqyrës dhe Organit të kontraktuar dhe
- të njoftojë Organin e kontraktuar për harxhimin e sasisë së paraparë të mallrave në dokumentacionit tenderues.

Динамиката на реализација ќе се одредува соодветно потребните количин во секој поединечен издаден налог во согласност со двете договорни страни.

## VII. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

### Член 6

Договорниот орган е должен да изврши плаќање во рок од 60 дена по уредно доставена и прифатена ситуација со пропратните документи во архивата на Договорниот орган.

## VIII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

### Член 7

Носителот на набавката е должен:

- квалитетно и во рок да ги постави стоките предмет на набавка според барањата и техничките спецификации, техничките прописи од оваа област и одредбите од овој договор;
- при поставување на стоките да ги почитува сите позитивно – правни прописи од ваков вид на работи и е одговорен за сите пропусти и непочитувања на одредбите на овој договор од страна на работници кои што ги ангажирал да работат;
- да обезбеди соодветен технички кадар, работници и соодветна механизација за изведување на работите за цело времетраење на реализација на предметот на набавка, а истите ќе бидат гаранција за квалитетна реализација на работите од овој договор (согласно барањата од тендерската документација);
- да постапи по сите забелешки во врска со реализација на предметот на набавка поднесени од страна на Надзорниот орган и Договорниот орган
- да го извести Договорниот орган за исцрпувањето на предвидената количина предвидена во тендерската документација.

## Neni 8

Organi i kontraktuar është i obliguar:

- të autorizojë person të detyruar për ndjekjen e realizimit të lëndës së furnizimit dhe
- të kryejë pagesë me kohë të faturave të dorëzuara dhe pranuar në pajtim me nenin 6 të kësaj Kontrate.

## IX. PERIUDHA GARANTUESE

### Neni 9

Bartësi i furnizimit garanton se mallrat lëndë e furnizimit, në kohën e pranim dorëzimit janë në pajtueshmëri me kontratën, rregullativat dhe rregullat e profesionit dhe se nuk kanë mangësi që e pamundëson ose e zvogëlon vlerën e tyre ose përshtatshmërinë e tyre për përdorim të rregullt, gjegjësisht për përdorimin e caktuar me kontratë.

### Neni 10

Organi i kontraktuar është i obliguar për mangësitë e vërejtura ta njoftojë Bartësin e furnizimit pa prolongim.

### Neni 11

Afati i garancionit për mallrat e vendosura është 5 (pesë) vjet në lidhje të ndryshimit të e tij për përdorimin e rregullt të lokacionit ku është montuar nëse nuk do të dëmtohet nga natyra mekanike ose rrethanat e jashtëzakonshme ose të jetë e larguar me dhunë, vandalizëm ose arsye tjera të paparapara do ta ketë vlerën e saj përdoruese për të cilën është vendosur gjegjësisht do të funksionojë pa pengesë për ngadalësimin e komunikacionit.  
Bartësi i furnizimit dorëzon deklaratë përkatëse për këtë garanci të lëndës.

## Член 8

Договорниот орган е должен:

- да овласти лице задолжено за следење на реализацијата на предметната набавка и
- да изврши навремено плаќање на доставените и прифатените фактури согласно член 6 од овој Договор.

## IX. ГАРАНТЕН ПЕРИОД

### Член 9

Носителот на набавката гарантира дека стоките предмет на набавка во времето на примопредавањето се во согласност со договорот, прописите и правилата на струката и дека немаат недостатоци што ја оневозможуваат или ја намалуваат нивната вредност или нивната подобност за редовна употреба, односно, за употребата определена со договорот.

### Член 10

Договорниот орган е должен за забележаните недостатоци да го извести Носителот на набавка без одлагање.

### Член 11

Гарантниот рок на поставените стоки изнесува 5 (пет) години во однос на својата намена за редовна употреба на локацијата каде е монтирана доколку не биде оштетена од механичка природа или виша сила или насилно отстранета, вандални и други непредвидени причини ќе ја има својата употребна вредност за која е поставена односно непречено ќе функционира за забавување на брзината во сообраќајот . Носителот на набавката доставува соодветна на ова изјава за предметната гаранција.

## Neni 12

Afati i garancionit fillon të rrjedh me pranim dorëzimin e mallrave të vendosura.

## X. DËNIMI I KONTRAKTUAR

### Neni 13

Në rast të tejkalimit të afateve të kontraktuar, Bartësi i furnizimit është i obliguar të paguajë dënim të kontratës në lartësi prej 0.2% në ditë për secilën ditë vonesë, por jo më shumë se 5% përqind nga vlera e përgjithshme e kontratës.

Pagesa e dëmit të kontraktuar e paraparë në paragrafin 1 të këtij neni, nuk e liron Bartësin e furnizimit nga realizimi i obligimeve të kontraktuar.

Detyrimi për pagesën e dënit të kontraktuar shfaqet në momentin e mospërbushjes së afatit të kontraktuar.

## XI. NDRYSHIME TË KONTRATËS GJATË VLEFSHMËRISË SË TIJ

### Neni 14

Deri në ndryshimin e kontratës për furnizim publik gjatë vlefshmërisë së saj mund të vijë në rastet si në vijim:

- për furnizim me mallra, nga bartësi fillestar i furnizimit të cilat nuk janë të përfshira në kontratën bazë, ndërsa për të cilat rrethana të paparashikuara janë të nevojshme, dhe nëse zëvendësimi i bartësit të furnizimit:

- nuk është e mundur për arsye ekonomike ose teknike, siç janë kërkesat në aspekt të zëvendësueshmërisë ose interoperabilitetit me pajisjen ekzistuese, shërbime ose instalime të furnizuara në kuadër të procedurës fillestare dhe

## Член 12

Гарантниот рок започнува да тече од примопредавањето на поставените стоки.

## X. ДОГОВОРНА КАЗНА

### Член 13

Во случај на пречекорување на договорените рокови, Носителот на набавката е должен да плати договорна казна во висина од 0.2% дневно за секој ден задоцнување, но не повеќе од 5% проценти од вкупната вредност на договорот.

Плаќањето на договорената казна предвидена во став 1 на овој член, не го ослободува Носителот на набавката од извршување на договорените обврски.

Обврската за плаќање на договорената казна настапува во моментот на неисполнување на договорениот рок.

## XI. ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ВО ТЕКОТ НА НЕГОВАТА ВАЖНОСТ

### Член 14

До измени на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да дојде во следните случаи:

- за набавка на стоки, од првичниот носител на набавка кои не се вклучени во основниот договор, а кои поради непредвидени околности се нужни, и доколку замената на носителот на набавката:

- не е можна од економски или технички причини, како што се барањата во однос на заменливоста или интероперабилноста со постојната опрема, услуги или инсталации набавени во рамките на првичната постапка;

- do të shkaktojë vështirësi serioze ose zmadhim të dukshëm të shpenzimeve të organit të kontraktuar.

- nëse ndryshimi është i nevojshëm për arsye të rrethanave që organi i kontraktuar nuk ka mundur ti parashikojë dhe nuk ndryshon në thelb natyra e kontratës për furnizim publik.

- nëse bartësin fillestar të furnizimit e zëvendëson operator tjetër ekonomik që i plotëson të gjitha kushtet e përcaktuara fillestar në dokumentacionin tenderues të procedurës së realizuar dhe kush është trashëgimtari juridik i bartësit fillestar të furnizimit pas prestrukturimit të ndërmarrjes, duke përfshirë tërheqje, bashkim, lidhje ose falimentim, nëse kjo nuk përfshin ndryshime tjera të dukshme të kontratës dhe me këtë nuk anashkalohet zbatimi i ligjit për furnizim publik.

- nëse ndryshimi, pa marrë parasysh vlerën e saj, nuk është e rëndësishme kyçe në aspekt të paragrafit 4 të nenit 119 të ligjit për furnizime publike.

Vlera e përgjithshme e ndryshimeve të kontratës për furnizim publik nuk guxon të tejkalojë 20 % të vlerës së kontratës fillestare. Nëse janë bërë më tepër ndryshime të njëpasnjëshme, ky kufizim zbatohet në vlerën e të gjitha ndryshimeve sëbashku.

## **XII. NDËRPRERJE TË KONTRATËS**

### **Neni 15**

Në qoftë se njëra nga Palët e kontraktuar nuk i plotëson detyrimet e tij dhe ajo paraqet shkas për shkelje të kontratës, pala tjetër e kontraktuar mund të kërkon që detyrimi i tij të zbatohet pse ta ndërpres kontratën.

Kjo kontratë ndërpritet në veçanti nëse:

- kontrata është dukshëm e ndryshuar, që rezulton me obligim për realizimin e procedurës së re për

- kë предизвика сериозни потешкотии или значително зголемување на трошоците на договорниот орган.

- доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка.

- доколку првичниот носител на набавка го заменува друг економски оператор кој ги исполнува сите првично одредени услови во тендерската документација од спроведената постапка и кој е правен наследник на првичниот носител на набавка по извршено реструктурирање на претпријатието, вклучувајќи преземање, здружување, спојување или стечај, доколку тоа не вклучува други значителни промени на договорот и со тоа не се избегнува примената на ЗЈН.

- доколку промената, без оглед на нејзината вредност, не е од суштинско значење во смисла на ставот (4) член 119 од ЗЈН.

Вкупната вредност на измените на договорот за јавна набавка не смее да надмине 20% од вредноста на првичниот договор. Доколку се направени повеќе последователни измени, ова ограничување се применува на вредноста на сите промени заедно.

## **XII. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

### **Член 15**

Доколку една од Договорните страни не ја исполнува својата обврска и тоа претставува основно кршење на договорот, другата Договорна страна може да побара нејзината обврска да биде спроведена или да го прекине Договорот.

Овој договор се раскинува особено доколку:  
- договорот е значително изменет, што

фурнизиме публице;

- бартëси и фурнизимит ëсhtë ноддхур нë нјерëн нга ато ситуата пëр тë цилат органи и контрактуар ëсhtë дашур та пëрјаштојë нга процедура е фурнизимит публик, пор пëр кëtë факт нук ка қенë и нјофтуар гјатë рједхëс сë процедурës осе  
- контраата нук ëсhtë дашур ти јепет бартëсит тë фурнизимит пëр шхак тë тһерјеје сериозе тë кëtij лигји тë цилат ме актвондим тë плотфуқишëм гјуқëсор и пëрцактон гјуқи компетент.

Пала контрактуесе е цила е ндëрпрет контрактën пëр шхак тë мосплотëсимит тë облигимеје контрактуесе, дуһет па пролонгим та нјофтојë палën тјетëр.

### **Нени 16**

Кјо контрактë ллогаритет е ндëрпрерë нëсе:

- Бартëси и фурнизимит бëһет и па афтë нë вазһдимëси пëр мë шумë се 20 дитë,  
- кундër Бартëсит тë фурнизимит до тë дорëзоһет пропозим пëр һапјен е процедурës сë фалиментимит осе процедурës сë ликвидимит.

### **Нени 17**

Ндëрпрерја е кësaj контраате ме фаж тë Бартëсит тë фурнизимит тërһеқ нë çдо раст пагимин е гаранционит банкар пëр цилëси тë реализимит тë контрактës.

## **XIII. RRETHANAT E JASHTËZAKONSHME**

### **Нени 18**

Органи и контрактуар дһе Бартëси и фурнизимит јанë тë пајтимит қë аснјëра нга палët е контрактуара тë мос јетë пëргјегјëсе ндај тјетрës пëр һумбје, лëндим осе мосреализим тë диспозитаве тë кësaj контраате тë цилат јанë шхактуар си пасојë е ррëһанаве е јасһтëзаконшһме.

резултира со обврска за спроведување нова постапка за јавна набавка;

- носителот на набавка се наоѓал во една од ситуациите поради кои договорниот орган морал да го исклучи од постапката за јавни набавки, но за овој факт не бил запознаен во текот на постапката или

- договорот не требало да му се додели на носителот на набавка поради сериозни повреди на овој закон кои со правосилна судска пресуда ги утврдува надлежниот суд.

Договорната страна која го раскинува Договорот заради неисполнување на договорните обврски, мора неодложно писмено да ја извести другата страна.

### **Член 16**

Овој договор се смета за раскинат ако:

- Носителот на набавката постане инсолвентен во континуитет подолго од 20 дена,
- против Носителот на набавката ќе биде поднесен предлог за отварање на стечајна постапка или ликвидациона постапка.

### **Член 17**

Раскинувањето на овој договор по вина на Носителот на набавката повлекува во секој случај наплата на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот.

## **XIII. ВИША СИЛА**

### **Член 18**

Договорниот орган и Носителот на набавката се согласни ниту една од

договорните страни да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој Договор кои се предизвикани од виша сила.

Palët e kontraktuara obligohen me shkrim ta informojnë palën tjetër të kontraktuar në rast të paraqitjes së rrethanave të jashtëzakonshme dhe do të kontraktojnë kushte të reja për realizim ose do ta ndërpresin Kontratën.

#### **Neni 19**

Nën rrethana të jashtëzakonshme nënkuptohen ndodhi të pavarura nga dëshira e palëve të kontraktuara, paraqitja e të cilave nuk mund të parandalohet ose të parashikohet dhe për shkak të të cilave plotësimi i detyrimeve të kontratës rëndohet ose pamundësohet, duke i përfshirë por jo duke i përkufizuar vetëm si: fatkeqësi natyrore, ndodhi shoqërore (grevë, trazira, luftë) dhe të ngjashme.

### **XIV. ZGJIDHJA E KONTESTEVE**

#### **Neni 20**

Të gjitha kontestet eventuale dhe mos marrëveshjet që do të dalin nga kjo Kontratë, palët e kontraktuara do ti zgjedhin në frymën e bashkëpunimit të mirë dhe traditave afariste me marrëveshje të ndërsjelltë.

Në qoftë se marrëveshja e ndërsjelltë nuk jep zgjidhje të pranueshme, për të gjitha kontestet eventuale kompetente është Gjykata Themelore e Shkupit II – Shkup.

### **XV. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

#### **Neni 21**

Kjo Kontratë llogaritet si e lidhur dhe hynë në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj nga të dy palët e kontraktuara.

#### **Neni 22**

Për gjithçka që nuk është parashikuar në këtë Kontratë do të zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obligative dhe rregullativat pozitive ligjore në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Договорните страни се обврзуваат писмено да ја известат другата договорна страна во случај на стапување на виша сила во дејство и ќе договорат нови услови за исполнување или раскинување на договорот.

#### **Член 19**

Под Виша сила се подразбира настан независен од волјата на договорните страни, чие настанување не можело да се спречи или предвиди и поради кои исполнувањето на обврските од договорот станало отежнато или неможно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: природни настани, општествени настани (штрајк, немири, војна) и сл.

### **XIV. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ**

#### **Член 20**

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрата соработка и деловните обичаи со меѓусебно договарање.

Доколку меѓусебното договарање не даде особено прифатливо решение, за сите евентуални спорови надлежен е Основниот Суд Скопје II – Скопје.

### **XV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

#### **Член 21**

Овој Договор се смета за склучен и стапува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

#### **Член 22**

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните прописи во Република Северна Македонија.



## Neni 23

Kjo Kontratë është e përpiluar në 6 (gjashtë) ekzemplarë, prej të cilave 2 (dy) për Bartësin e furnizimit dhe 4 (katër) për Organin e Kontraktuar.

Përpiloi / Изработил.....S.S

Kontrolloi / Контролирал.....H.A.

Miratoi / Одобрил.....N.R.

**ORGAN I KONTRAKTUAR / ДОГОВОРЕН ОРГАН  
KOMUNA E ÇAIRIT  
ОПШТИНА ЧАИР**

**Kryetar i Komunës / Градоначалник:  
Visar Ganiu**



## Член 23

Овој Договор е составен во 6 еднообразни примероци, од кои 2 (два) за Носителот на набавката и 4 (четири) за Договорниот орган.

**BARTËS I FURNIZIMIT / НОСИТЕЛ НА НАБАВКА  
ВИА СИГНАЛ ДООЕЛ Скопје  
VIA SIGNAL SHPKNJP Shkup**

**Personi përgjegjës / Одговорни лица:**

**Весна Стаменковска Митковска**



**Данчо Стаменковски**

## **Прилог 1 – Образец на понуда**

*[меморандум на понудувачот]*

Врз основа на огласот број **15616/2021/** објавен од страна на Општина ЧАИР – Скопје, за доделување на договор за јавна набавка на стоки: **„Поставување на пречка за забавување на сообраќајот”** на набавка од мала вредност, и тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

### **ПОНУДА**

#### **Дел I – Информации за понудувачот**

I.1. Име на понудувачот : Виа Сигнал доел Скопје

I.2. Контакт информации

Адреса : Борис Трајковски 262 Скопје 1000

Телефон : 076 333000 , 02 2770780

Факс : /

Е-пошта : [viasignal@t.mk](mailto:viasignal@t.mk)

Лице за контакт : Весна Стаменковска Митковска

I.3. Одговорно лице : Весна Стаменковска Митковска , Данчо Стаменковски

I.4. Даночен број : МК4030005555559

I.5. Матичен број: 6006183

I.6. Жиро с-ка/Трансакциска сметка/деловна банка:

200001152794358 Стопанска банка

---

#### **Дел II – Техничка понуда**

Дел II – Техничка понуда

II.1. Согласно сме да ги понудиме ст предмет на набавка во целост согласно техничките спецификации од тендерската документација.

II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот<sup>1</sup> на испорака утврдени во тендерската документација.

#### **Дел III – Финансиска понуда:**

---

### III.1. ЛИСТА НА ЦЕНИ

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 580.000,00 (петстотини осумдесет илјади) денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 104.400,00.

III. 2. Детален приказ на вкупната цена на нашата понуда е даден во следнава листа на цени:

#### **Листа на цени.**

1	2	3	4	5	6	7
Назив	Ед.мера	Количина	Единечна цена без ДДВ	Вкупна цена без ДДВ	ДДВ	Вкупна цена со ДДВ
Поставување на пречка за забавување на сообраќајот	M <sup>1</sup>	200	2900	580000	104400	684400

#### **Напомена**

**Во пената се вклучени набавка транспорт и монтажа**

III.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

III. 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Одговорно лице\*

Скопје, 13.09.2021г.

\_\_\_\_\_  
(потпис)

\*Образецот на понудата може да биде потпишан и од лице овластено од одговорното лице